

Врз основа на член 53 став (13) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15 и 129/15), министерот за финансии, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ПРЕСМЕТКА НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ПОСТАПКА НА
ПРИСИЛНА НАПЛАТА И ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ, ВО СЛУЧАИТЕ КОГА
ДОВЕРИТЕЛОТ Е СТЕКНУВАЧ НА ДОБРОТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто.

Член 2

- (1) Извештајот за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, се изготвува на образец „ДДВ-ПНПИ/ДС“, во А-4 формат на хартија во бела боја.
- (2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи следните елементи:
 - податоци за постапката и тоа за видот на постапката која е спроведена, видот на актот како и негов број и датум, а кој е основ за стекнување со сопственост на движните или недвижните добра;
 - податоци за субјектот кој е должник во постапката (вршител на прометот), при што се внесува даночниот број за данокот на додадена вредност (ДДВ), како и скратен назив и адреса на вистинско седиште на вршителот на прометот;
 - податоци за доверителот кој е стекнувач во постапката (примател на прометот), и тоа: даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот примател на прометот, скратен назив или име и презиме на примателот на прометот и адреса на вистинско седиште односно живеалиште на примателот на прометот;
 - податоци за прометот (опис, количина, постигната крајна цена со вклучен данок на додадена вредност, даночна основа, даночна стапка и данок на додадена вредност);
 - податоци за пренесување на даночниот долг и
 - потпис и печат на субјектот надлежен за постапката.
- (3) Формата и содржината на Извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-5715/3
17 август 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.